



ПРОДОЛЖУВА ХУМАНОСТА НА СОТИР МИТРЕВ

Љубовта, хуманоста, добрината, пожртвуваноста и, пред сè, човечноста се одлики кои треба да го красат секој човек. За жал, ретки се оние кои во себе ги имаат собраните овие доблести. Еден од малкумината е и чичко Сотир Митрев, Македонец од Австралија, донатор и голем хуманист, активист на македонската заедница. Потекнува од село Росен, Егејска Македонија.

Судбината му го одредила животниот пат. Живее во викторијската престолнина Мелбурн. Тој е претседател на Австралиско-македонската ху-



СОТИР МИТРЕВ, ВЛАДИМИР ТАЛЕВСКИ

срцето, дека во неа секогаш го враќаат носталгијата, роднините, пријателите...

кои се хранат во народните кујни, а и оние кои на работното место се соочуваат

мистички размислувања за својата иднина.

За неговата хуманост говорат неговите дела. Досега во Македонија има испратено многу тони облека и храна. Тој објаснува дека со хуманитарна помош се занимава повеќе од дваесеттина години и дека им помагал и на сиромашни луѓе, и на сираци, и на луѓе кои биле во некаква неволја.

"Хуманитарна помош за Македонија испраќам веќе дваесет години. Им помагам на оние на кои таа најмногу им треба - на болните, на децата во домовите, донирам за народните кујни, за соци-

ЌЕ Ѐ ПОМАГАМ И ДОДЕКА



■ Пишува: Жаклина МИТЕВСКА



Педесет комплекти постелнина и шеесет комплекти униформа за вработените во Хируршкото одделение во Клиничкиот центар во Битола. Клима-уреди за Итната медицинска помош од Битола. Помош за црковните народни кујни. Облека и храна за неколку социјално загрозувани семејства, донација и обувки за децата без родители во Домот "11 Октомври"... Чичко Сотир, Македонец од Австралија, продолжува да ѝ помага на Македонија.

манитарна организација, преку која во татковината испраќа помош во храна и во облека. Учествувал и е активист во организацијата на македонската заедница во Австралија.

За себе вели дека ја сака Македонија, дека таа му е во

ТЕШКИ ВРЕМИЊА

Македонија минува низ тешки времиња. Невработеност, сиромаштија... Затоа не е ни чудно што сè повеќе расте бројот на социјалните случаи, на луѓето кои едвај го преживуваат месецот, на оние

со минимални услови за работа...

Иако е оддалечен со илјадници километри, господинот Митрев многу добро знае што се случува во оваа држава. Копнее за тоа еден ден да го види посрекен македонскиот народ и со опти-

јално загрозуваните семејства", вели Митрев.

И оваа година чичко Сотир дојде во Македонија, и повторно на дело ја покажа хуманоста. Со себе донесе многу вредна донација, која му ја подари на Клиничкиот центар во Битола. Станува



збор за 50 комплети постелнина и 60 комплети униформа за вработените во Хируршкото одделение.

Во градот на конзулите чичко Сотир беше дочекан онака како што заслужува еден хуманист. Градоначал-

рине за помошта, со надеж дека соработката со него ќе продолжи и во иднина".

Не изостанаа и убавите зборови од вработените во Клиничкиот центар во Битола, кои ги пренесе д-р Снежана Михајлова. За својата



лија, бидејќи сум бил на нивната црна листа", изјави Сотир Митрев.

НЕСЕБИЧНОСТ

Несебичната помош која ја доделува Сотир Митрев не

последна", потенцира Митрев.

Од Итната медицинска помош велат дека донациите се од големо значење за тековното работење, бидејќи во ургентната амбуланта дневно се примаат по шеесетина случаи.

А МАКЕДОНИЈА СУМ ЖИВ!

никот на Битола, Владимир Талевски, и вработените во тамошниот Клинички центар му приредија топол и срдечен пречек.

Заблагодарувајќи му се на несебичната помош, градоначалникот Талевски истакна:

"Господинот Сотир Митрев е голем и докажан пријател на Македонија. Му благода-

хуманитарна активност Митрев доби благодарница од Клиничкиот центар во Битола и од градоначалникот на овој град.

"Овие благодарници многу ми значат. Градоначалникот Талевски сакаше да ми помогне да се видам со моите блиски роднини во Лерин, но грчките власти не дозво-

запре тука. Тој донираше и клима-уреди за Итната медицинска помош од Битола.

"Имав можност да се запознаам со состојбите во битолскиот клинички центар, каде што ме информираа дека потребите се големи, а можностите мали. Ова е четврта донација која ја реализираме и нема да биде и

Хуманитарна помош добиле и народните кујни, а неколку социјално загрозувани семејства добиле облека и храна. Тука е и донацијата за Домот "11 Октомври", каде што чичко Сотир подарил обувки за децата без родители.

Овој Македонец вели дека никогаш нема да ја заборава Македонија и народот во неа, и сè додека може лесно да ги минува илјадниците километри оддалеченост од Македонија ќе доаѓа и ќе му помага на македонскиот народ.

Добро би било кога Македонија би имала многу повеќе вакви луѓе!

ИСПРАТИ СМС  **КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК**

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: **POD 075XXXXXX** каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.
2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.
3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ
*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА
075 14 14 42
20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина: **SON** помн
Толкувањето го добиваш веднаш.
*со празно место како во примерот